

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 1

Четврток, 22 јануари 2016 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
1.		4.	
Предлог – План за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2016/2017 година	1	Одлука за изработка и имплементација на проект „Штедиме енергија градиме иднина“ преку програмата за прекугранична соработка	6
2.		5.	
Одлука за долгорочно задолжување на општина Струмица	5	Решение за именување на претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица	7
3.		6.	
Одлука за отстапување на моторно возило (трактор) на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	6	Заклучок за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2015 година	8

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Предлог - Планот за запишување на ученици во прва година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2016 / 2017 година

Се објавува Предлог - Планот за запишување на ученици во прва година

во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2016 / 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.01.2016 година.

Бр.09-463/2 Општина Струмица
22.01.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

1.

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/2007, 81/08, 92/08, 33/2010, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12,

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 и 145/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07,

2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.01.2016 година, донесе

**Предлог – План
за запишување на ученици во прва година во Средните
општински училишта во Општина Струмица
во учебната 2016 / 2017 година**

Училишта:

1. Средно општинско училиште „ Јане Сандански “ Струмица

Во прва година имаа можност да се запишат вкупно 408 ученика распоредени во 12 паралелки на македонски наставен јазик , од кои во :

Гимназиско образование

238 ученика распоредени во 7 паралелки, на македонски наставен јазик и во

Стручно образование

170 ученика распоредени во 5 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на Економско-правна и трговска струка за профилот економски техничар во 3 паралелки, за банкарски техничар во 1 паралелка и нова предлог струка Угостителско туристичка за нов профил Хотелско-туристички техничар во 1 паралелка:

Општина/Град	Струмица				
Средно училиште	СОУ „Јане Сандански“ Струмица				
Вид на образование		Предлог за учебната 2016/17 година			
1	2	Вкупно паралелки	Вкупно ученици	Паралелки на мак.наст.јазик	Ученици на мак.наст.јазик
а) Гимназиско образование - вкупно		7	238	7	238
б) Стручно образование(во четиригодишно траење) вкупно :		5	170	5	170
струка	образовен профил				
Економска правна и трговска	Економски техничар	3	102	3	102
Економско правна и трговска	Банкарски техничар	1	34	1	34
Угостителско-туристичка	Хотелско-угостителски техничар	1	34	1	34
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно :					
струка	образовен профил				
г) Стручно образование(во реформирано тригодишно траење) вкупно :					
струка	образовен профил				
ВКУПНО а) +б) + в)+ г)		12	408	12	408

2. Средно општинско училиште „Никола Карев“ Струмица

Во прва година ќе можат да се запишат вкупно 534 ученика распоредени во 16 паралелки на македонски наставен јазик и тоа во следните струки и профили на стручно образование и спортска гимназија :

Општина/Град:	Струмица				
Средно училиште:	СОУ „Никола Карев“ Струмица				
Вид на образование		Предлог за учебната 2016/17 година			
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици	Паралелки и на мак. Наст.јазик	Ученици на мак. наст. јазик
1	2	3	4	5	6
а) Спортска гимназија- академски паралелки – вкупно:		1	34	1	34
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно :		10	340	10	340
струка	образовен профил				
Машинска	Техничар за компјутерско управување	1	34	1	34
	Автотехничар-мехатроничар	1	34	1	34
Текстилна-кожарска	Конфекциски техничар	1	34	1	34
Електротехничка	Електротехничар-енергетичар	1	34	1	34
	Електротехничар за компјутерска техника и автоматика	1	34	1	34
Сообраќајна	Техничар за патен сообраќај	1	34	1	34
	Техничар за транспорт и шпедиција	1	34	1	34
Шумарско-дрвопреработувачка	Техничар за мебел и ентериер	1	34	1	34
Градежно геодетска	Градежен техничар	1	34	1	34
Применета ликовна уметност	Техничар за дизајн на облека	1	34	1	34
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно :		2	58	2	58
струка	образовен профил				
Машинска	Машинист за термостројки/Бравар	1	34	1	34
Електротехничка	Електромеханичар ГТЗ	1	24	1	24
г) Стручно образование(во реформирано тригодишно траење) вкупно :		3	102	3	102
струка	образовен профил				
Машинска	Автомеханичар	1	34	1	34
Текстилно кожарска	Конфекционер	1	34	1	34
Електротехничка	Електроинсталатер и монтер	1	34	1	34
ВКУПНО: а) +б) + в)+ г)		16	534	16	534

3. Средно општинско училиште „ Димитар Влахов “ Струмица

Во прва година ќе можат да се запишат 340 ученика распоредени во 10 паралелки на македонски наставен јазик и тоа на следните струки и профили :

Општина/Град	Струмица				
Средно училиште	СОУ „Димитар Влахов“ Струмица				
Вид на образование		Предлог за учебната 2016/17 година			
		Вкупно паралелки	Вкупно ученици	Паралелк и на мак. наст, јазик	Ученици на мак. наст. јазик
1	2	3	4	5	6
а) Гимназиско образование - вкупно					
б) Стручно образование(во четиригодишно траење) вкупно :		9	306	9	306
струка	образовен профил				
Земјоделско ветеринарна струка	Техничар за фармерско производство	2	68	2	68
	Техничар за хортикултура	1	34	1	34
	Техничар за агроменаџмент	1	34	1	34
Хемиско-технолошка	Прехрамбен техничар	2	68	2	68
Здравствена струка	Фармацевтско-лабораториски техничар	1	34	1	34
	Медицинска сестра	1	34	1	34
	Физиотерапевтски техничар	1	34	1	34
в) Стручно образование (во тригодишно образование) вкупно :		1	34	1	34
Струка:	образовен профил:				
Хемиско-технолошка	Преработувач на жито, брашно и шеќер	1	34	1	34
г) Стручно образование (во реформирано тригодишно траење) вкупно :					
струка	образовен профил				
ВКУПНО: а) +б) + в)+ г)		10	340	10	340

Овој Предлог - План влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-463/1
22.01.2016 год.
Струмица

Совет на општина Струмица
Претседател,
Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за долгорочно задолжување на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за долгорочно задолжување на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.01.2016 година.

Бр.09-464/2 Општина Струмица
22.01.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

2.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.01.2016 година, донесе

Одлука за долгорочно задолжување на општина Струмица

I. Општи одредби

Член 1

Со оваа Одлука Општина Струмица се задолжува долгорочно домашно задолжување кое ќе се оствари преку потпишување на Договор за заем со деловна банка согласно распишан оглас, а со цел за финансирање на капитален инвестиционен проект во областа на енергетиката.

Член 2

Потребата од долгорочното задолжување на Општината е вршење на дејност од јавен интерес, кој е утврден по спроведена јавна расправа.

II. Вид и цел на задолжувањето

Член 3

Видот и целта на задолжувањето е заем за реализација на општински проект за дејности во областа на енергетиката (пренос, управување, дистрибуција со природен гас) капитален објект, кој е утврден по спроведената јавна расправа.

III. Максимален износ и начин на задолжување

Член 4

Задолжувањето ќе биде кај деловна банка согласно понудените услови.

Член 5

Висината на задолжувањето, односно максималниот износ на главницата изнесува 43.000.000,00 денари.

Висината на каматната стапка ќе биде согласно понудените услови на огласот.

IV. Начин на отплата

Член 6

Општината се обврзува дека во рок 10 работни дена по секоја исплата во врска со долгот, да го известува Министерството за финансии.

За долгорочното задолжување Општината ќе изготви План за финансискиот капацитет и начинот на отплаќање, како и амортизационен план.

V. Согласност

Член 7

Општината е должна да потпише Договор за заем и истиот да го достави во рок од 10 работни дена до Министерството за финансии.

Член 8

За долгорочно задолжување на Општината потребна е претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Член 9

По добивањето на писмената согласност од Владата на Република Македонија, општината може да започне процедура за задолжување, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на Општината за долгорочно задолжување.

VI. Завршни одредби**Член 10**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува по добивањето на писмената согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 08-464/1 Совет на општина Струмица
22.01.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за отстапување на моторно возило (трактор) на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Одлуката за отстапување на моторно возило (трактор) на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.01.2016 година.

Бр.09-465/2 Општина Струмица
22.01.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

3.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.01.2016 година, донесе

Одлука

за отстапување на моторно возило (трактор) на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Член 1

Моторното возило - трактор: JINMA, Тип: 354D, Број на шасија: 11121800141, Тип на моторот: Дизел и Број на моторот: 1010517343, сопственост на Општина Струмица, без надомест се отстапува во трајна сопственост на Јавното претпријатие

за комунални дејности „Комуналец“ Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-465/1 Совет на општина Струмица
22.01.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за изработка и имплементација на проект „Штедиме енергија градиме иднина“ преку програмата за прекугранична соработка

Се објавува Одлуката за изработка и имплементација на проект „Штедиме енергија градиме иднина“ преку програмата за прекугранична соработка, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.01.2016 година.

Бр.09-466/2 Општина Струмица
22.01.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

4.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.01.2016 година, донесе

Одлука

за изработка и имплементација на проект „Штедиме енергија градиме иднина“ преку програмата за прекугранична соработка

Член 1

Се прифаќа изработка и имплементација на проект „Штедиме

енергија градиме иднина“ преку програмата за прекугранична соработка со кој СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица ќе аплицира за добивање средства, во рамките на првиот Повик за проектни предлози, од Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија 2014-2020, СС1: 2014ТС1615СВ006-2015-1.

Член 2

Носител на проектот е СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица Република Македонија, а партнер во имплементацијата на проектот е Професионална гимназија по туризам „Никола Вапцаров“ Република Бугарија.

Член 3

Со овој Проект ќе се аплицира во Приоритетна оска 1 - Животна средина, Специфична цел 1.1 - Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион.

Член 4

Се задолжува СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица да го изготви и аплицира проектот и да ги превземе сите неопходни активности во согласност со Насоките за аплицирање.

Член 5

Целиот имот на кој ќе се извршат инвестиции и сите средства кои ќе се набават во рамките на гореспоменатиот проект ќе се користат за остварување на целите на проектот, во период од 5 години после неговото завршување.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-466/1 Совет на општина Струмица
22.01.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Решението за именување на претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица

Се објавува Решението за именување на претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.01.2016 година.

Бр.09-467/2
22.01.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

5.

Врз основа на член 100 и 101 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.01.2016 година, донесе

Решение

за именување на претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица

1. За претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на Јавната здравствена установа „Здравствен дом“ Струмица, се именува

- Јане Араников – специјалист анестезиолог

2. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-467/1 Совет на општина Струмица
22.01.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2015 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2015 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.01.2016 година.

Бр. 09-468/2 Општина Струмица
22.01.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

6.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.01.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица - Струмица за 2015 година

1. Се усвојува Извештајот за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2015 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-468/1 Совет на општина Струмица
22.01.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.